

ИЗВЕШТАЈ БР. 3 РАБОТНА ГРУПА ЗА ПРАВНА ПОДДРШКА

Извештајот е подготвен согласно препораките и заклучоците од 15 седница на Националниот совет за платни системи за имплементација на Стратегијата за унапредување на платниот систем на Република Македонија до 2011 година, одржана на 10.04.2009 година и се однесува на преземените мерки и активности на Работната група за правна поддршка во периодот мај 2009 – септември 2009 година.

Во изминатиот период Работната група за правна поддршка одржа три работни средби. Од номинираните членови, во работата на Работната група не учествуваше Марија Зиковска од Охридска банка АД Охрид.

Во извештајниот период Работната група за правна поддршка оствари соработка со Работната група за платежни картички. Работната група за правна поддршка ги анализираше предложените идеи за интервенција во постојните законски прописи од страна на Работната група за платежни картички, истите ги дополни и во рамките на своите надлежности ги предлага како административен инструмент за унапредување на платниот промет.

Во отсуство на поголем интерес за правна помош од страна на другите работни групи, Работната група за правна поддршка продолжи со проучување на ЕУ *acquis* во областа на услугите на плаќања.

Преземени активности на Работната група за правна поддршка

Во извештајниот период Работната група презема низа активности, кои главно се однесуваат на анализа на документи и акти поврзани со СЕПА стандардите, со што ги спроведе активностите определени за реализација во вториот Извештај на Работната група и ги реализираше Заклучоците и препораките на Националниот Совет. Во таа смисла, реализирани се следните активности:

(1) Направен е осврт по „Втората конференција на финансискиот сектор во Македонија за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност“ при што членовите на Работната група од деловните банки кои не присуствуваа на Конференцијата беа информирани за темите на истата. Конференцијата беше позитивно оценета посебно од аспект на воспоставување на подобра соработка и размена на мислења и искуства меѓу членовите на сите работни групи .

(2) Согласно активностите определени за реализација во вториот извештај на Работната група, проучени беа следните документи:

1. Одлука на Народна Банка на Бугарија за дизајн, физички и технички спецификации на платежните картички;
2. Recommended ATM anti-skimming solutions within SEPA;
3. SEPA Cards framework;
4. SEPA Cards standardization;
5. Banks preparing for SEPA;
6. Making SEPA reality;
7. Uniform payment instruments for Europe;
8. SEPA Credit transfer scheme rulebook;
9. SEPA Direct Debit Scheme Rulebook
10. Single Euro Cash Area (SECA) Framework
11. Improving Eurozone Cash processing harmonisation and efficiency within SEPA

(3)Во однос на препораката на Националниот Совет, Работната група за правна поддршка да подготви план за имплементација на Директивата 64/2007 за услуги на плаќање во внатрешниот пазар со посочување на регулативата што треба да биде донесена или измената и роковите за тоа, информираме дека заради комплексноста на Директивата и досегашното позитивно искуство при транспонирање на ЕУ директиви со вклучување на претставници од соодветни Директоријати на Европската Комисија, Министерството за финансии побара техничка помош преку ИПА 2007 Фондовите на Европската Унија. За таа цел изготвено е проектното фише (Project Fiche) кое треба да ги помине процедурите на Европската Комисија. Доколку биде одобрено, проектот за имплементација на Директивата би започнал во 2012 година, а целосната хармонизација на домашното законодавство со Директивата би завршила во 2014 година. Имајќи предвид дека транспонирањето на Директивата сеуште не е целосно завршена во ниту една земја членка на Европската Унија, ваквите рокови се во прилог на Република Македонија заради можноста да се искористи искуството од земјите членки.

Во периодот до целосно хармонизирање, според до сега направените анализи на Работната група за правна поддршка и направените консултации со Работната група за платежни картички, се предлагаат интервенции во постојните прописи како што е Законот за платен промет, подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за платен промет и Законот за административни такси.

Врз основа на конкретни предлози од работните групи, можно е листата на акти кои треба да се изменат или донесат да биде дополнително проширена.

Идни активности на Работната група за правна поддршка

- 1.Натамошна анализа на документи и акти поврзани со СЕПА стандардите и анализа на Директивата 2007/64/ЕЦ.
- 2.Ќе одговори на барањата за правна помош поднесени од страна на останатите работни групи

Предлог на инструменти

Работната група за правна поддршка, ги дава следните иницијативи за конкретни инструменти:

1.Административен инструмент:

- 1.1 Измена на Законот за платен промет, со цел дефинирање на платежните картички како инструмент за плаќање.
- 1.2 Измена на Упатството за платни инструменти или донесување на нов подзаконски акт со цел поконкретно уредување на платежните картички.
- 1.3 Измени на Законот за административни такси и Законот за судски такси со кои би се утврдил рок од кога институциите кои наплатуваат административни и судски такси ќе бидат обврзани да овозможат плаќање на таксите по електронски пат и би се избришале одредбите за плаќање со таксени вредносници (таксени марки).
- 1.4 Укинување на Законот за емисија на судски и административни такси.

2.Пазарен инструмент

2.1 Создавање на технички предуслови за електронски плаќања на административните и судските такси.

2.2 Регулација на прашањето за трошоците за провизија при плаќање на административни и судски такси по електронски пат.

3.Инструмент – кампања, едукација, промоција и слично

3.1 Промоција на можноста за електронското плаќање во Република Македонија, како на добра и услуги кои ги нуди приватниот сектор, така и промоција на можноста за електронско плаќање на административните и судските такси.

3.2 Кампања за продажба на производи и услуги преку интернет која би вклучила едукација на давателите и потрошувачите за предностите на овој вид продажба

Работната група за правна поддршка, предлага горенаведените иницијативи да бидат доставени до надлежните институции кои, доколку ги прифатат, ќе утврдат рокови за нивна реализација.

Скопје, 11.09.2009 година

Работна група за правна поддршка

Виолета Стојановска Петровска, координатор

Ели Жабеvsка, член

Билјана Христова, член

Горан Миновски, член

Игор Ѓорѓиоски, член